



# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА РАДОВИШ

Службен гласник на општина Радовиш Излегува по потреба	Среда 06 Октомври 2021 година Број 14/2021 год.	Жиро сметка бр: 758014072063018 Даночен бр.: 4023005116486
--	---	--

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

## РЕШЕНИЕ

За прогласување и објавување на Одлуката за ослободување од плаќање комунален надоместок за уредување на градежно земјиште на зграда на МВР ОВР Радовиш

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за ослободување од плаќање комунален надоместок за уредување на градежно земјиште на зграда на МВР-ОВР Радовиш, бр. 08-1288/1, што советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на ден 06.10.2021 год.

Бр. 09-1288/2  
06 Октомври 2021 г.  
Радовиш

Градоначалник  
на општина Радовиш  
Герасим Конзулов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 8 од Статутот на општина Радовиш (Сл.гласник на општина Радовиш бр.5/2002год.) а согласно Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба, реконструкција и одржување на комунални објекти и локални патишта во општина Радовиш за 2021 год. во дел 4 Други одредби став 5 подточка 5 од истата, Советот на општина Радовиш на седница одржана на 06.10.2021 година донесе

## О Д Л У К А

За ослободување од плаќање комунален надоместок за уредување на градежно земјиште на зграда на МВР-ОВР Радовиш

### Член 1

Се ослободува од плаќање комунален надоместок за уредување на градежно земјиште на зграда на МВР - ОВР Радовиш за Надградба на кат П+1 јавен објект кој се наоѓа на КП.бр. 3806 имотен лист 82414 КО Радовиш запишано на МВР со одлука на Влада бр. 41-775/1 од 20.03.2012 година објавена во Сл.Весник на РМ број 41/2012 од 26.03.2012 година.

### Член 2

Пресметаниот надоместок за ослободување е површина од  $150 \text{ m}^2$  (10x15)

– Основа на кат/доградба  
 $150 \text{ m}^2 \times 2000,00 = 300.000,00$  ден.

Пресметаниот надоместок за ослободување изнесува **Вкупно = 300.000,00 ден.**

### Член 3

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на општина Радовиш.

Бр. 08-1288/1  
06 Октомври 2021 г.  
Радовиш

Совет на општина Радовиш  
Претседател  
Викица Манолева с.р.